

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА**

2004 .

28

. 07-3897/1

28

2004

Бранко Црвенковски, . .

- Љупчо Јордановски, . .

**З А К О Н
ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА**

I.

1

:),

(

II.

2

1

- , ;
- , ;
- ;
- , ;

8

IV.

9

2

:

-

;

-

;-

;

-

,

-

10

,

,

,

.

1

,

,

.

1

,

,

2

,

-

15

11

,

-

,

-

,

,

,

,

-

,

,

.

12

13

30

14

11

15

V.

16

17

16

15

1

15

18

17

1

19

17

1

20

30

21

VI.

22

3.000,00

10.000,00

:
1)

15

2)

17

3

;

3)

17

4)

13 2 ,

2.000,00 5.000,00

:

-

,

,

,

,

,

11

-

14

VII.

23

30

8

3

.

24

(“

”

29/79, 22/87, 23/90

“

“ 12/93).

25

“

”.